

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Кеар&Рипеар д.о.о. Белград-Нов Белград (Care&Repair d.o.o. Beograd-Noví Beograd), со регистрирано седиште на адреса Автопат за Загреб 41и, Белград, Република Србија, доставено преку адвокат Божидар Милошевиќ од Скопје, на седницата одржана на ден 02.12.2020 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрација со која Кеар&Рипеар д.о.о. Белград-Нов Белград (Care&Repair d.o.o. Beograd-Noví Beograd), со регистрирано седиште на адреса Автопат за Загреб 41и, Белград, Република Србија, стекнува контрола над Друштво за трговија и услуги Систем Оне д.о.о. Белград (System One d.o.o. Beograd), со седиште на адреса Браќа Јерковиќ 119а, Белград, Република Србија, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата, на ден 11.11.2020 година до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) беше доставено известување за концентрација од страна на Кеар&Рипеар д.о.о. Белград-Нов Белград (Care&Repair d.o.o. Beograd-Noví Beograd), со регистрирано седиште на адреса Автопат за Загреб 41и, Белград, Република Србија, со која Кеар&Рипеар д.о.о. Белград-Нов Белград (Care&Repair d.o.o. Beograd-Noví Beograd), Република Србија, стекнува контрола над Друштво за трговија и услуги Систем Оне д.о.о. Белград (System One d.o.o. Beograd), со седиште на адреса Браќа Јерковиќ 119а, Белград, Република Србија.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација и прилозите кон истото, го утврди следното:

Кеар&Рипеар д.о.о. Белград-Нов Белград е основан на 24 декември 2019 година, како друштво со приоритетна дејност поправка на апарати за домаќинство и куќна и градинарска опрема, и работи во рамки на Roaming Групата на друштва („Roaming Група“).

Roaming Групата опфаќа повеќе од четириесет друштва во 10 држави во светот (Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија, Унгарија, Бугарија, Австрија, Германија, САД), која главно делува во следните области: потрошувачка електроника, енергетска инфраструктура, недвижности, информационо-комуникациска технологија, системи за техничка заштита и управување со ризици, човечки капитал и осигурување.

Во Република Северна Македонија Roaming Групата нема зависни друштва и нема остварена било каков приход во 2019 година.

Систем Оне д.о.о. Белград (S1) е друштво со ограничена одговорност, основано на 6 декември 2006 година како друштво чија приоритетна дејност е поправка на компјутери и периферна опрема. S1 е друштво кое работи во рамки на Aigo Групата на друштва. S1 се бави со обезбедување на услуги на поправка на компјутери и компјутерска техника, принтери и мрежни уреди во гарантниот рок, како и обезбедување услуги на поправка на наведените групи на производи на отворениот пазар, кон сите видови на клиенти.

Покрај поправката во гарантниот рок, S1 обезбедува услуги на поправка и по истекот на гарантниот рок, услуги на аутсорсинг (*outsourcing*) ИТ поддршка, услуги на инсталација и редовно одржување.

Систем Оне д.о.о. Белград има зависно друштво во Република Северна Македонија - Друштво за трговија и услуги СИСТЕМ ОНЕ ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на адреса Булевар Партизански одреди 103, Скопје, Северна Македонија, со приоритетна дејност поправка на компјутери и периферна (дополнителна компјутерска) опрема.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1 и 2 од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата* вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Согласно член 53 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ

Проф.Д-р Владимир Наумовски